



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БР. 6

Понеделник, 24 февруари 1947 год.

Год. III

„Службен весник на НРМ“ излегуе привремено. Ракописите се испраќаат во дупликат пишани на машина во проред на една страна од табакот, на адреса: Службен весник на НРМ — ул. Маршал Тито бр. 10 — Скопје. Ракописите не се враќаат.

Цена на весникот е 4 дин, од табак. Претплата за една година 250 динари, а за едно полугодие 130 динари. — Претплата се испраќа преку Македонска стопанска банка — централа на Народна банка на ФНРЈ — Скопје — чек сметка 8-801-129, или се внася во самата администрација на весникот.

59

ЗАПИСНИК

од 1-та редовна седница на 1 то ванредно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија одржана на 31 декември 1946 год.

Претседавал, Претседателот на Народното собрание на НР Македонија Д-р Борис Спиров.

Секретар, вториот секретар на Народното собрание на НР Македонија Димитар Шули.

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвара 1-та редовна седница на првото ванредно заседание на Народното собрание на НР Македонија во 21 часот, со читањето на Указот на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија за свикнувањето на Народното собрание на НР Македонија на првото ванредно заседание, со утврдување на дневниот ред.

Читањето на Указот го саслушаа сите народни пратеници стоејќи.

Пред да се прејде на дневниот ред Претседателот Д-р Борис Спиров соопштуе на Собранието следното:

Со донесеувањето на прогласувањето на Уставот на НР Македонија и со донесеното решение на Уставотворното собрание да се Уставотворното собрание претвори во Народно собрание, со тоа функциите на Претседателството на Уставотворното собрание престануваат.

Од името на Претседателството на Уставотворното собрание ја подавам оставката на Претседателството. Мандатот на Претседателството го предам на Народното собрание на НР Македонија и да донесе решение за Претседателството на Народното собрание на НР Македонија.

За збор се јавуе народниот пратеник Наум Наумовски — Борче и кој предлага на Народното собрание да за Претседателство на Народното собрание се избере истото претседателство кое раководе со работата на Уставотворното собрание.

Собранието со акламација го усвои предлогот. Претседателот објавуе да за претседателство на Народното собрание на НР Македонија е избрано во следниот состав: Претседател Д-р Борис Спиров, прв потпретседател мајор на ЈА Душко Лукарски, втор потпретседател Саид Мустафа, прв секретар Владо Малески и втор секретар Димитар Шули.

Претседателот Д-р Борис Спиров од името на Претседателството илжакуе благодарност за доверието што му го илжакуе поново овој висок дом.

По тоа Претседателот Д-р Борис Спиров соопштуе на Собранието да е упатен акт од Претседателот на Владата на НР Македонија Лазар Колишевски со која подава на Народното собрание оставката на Владата и предложуе на Собранието за ова седница следниот дневен ред: - Оставката на Владата на НР Македонија.

Собранието го усвои предложениот дневен ред.

Претседателот на Собранието дава збор по дневниот ред на Претседателот на Владата на НР Македонија Лазар Колишевски. Претседателот на Владата во својот говор ја мотивира оставката на Владата: „Пошто беше продолжен мандатот на Владата до изгласувањето на Уставот, а Уставот на нашата Република се изгласа, сметам за свој долг да му поднесам на Собранието оставката на Владата и го молам истата да е уважи“.

Претседателот на Собранието ја поставуе на дискусија оставката на Владата на НР Македонија.

Се јавуе за збор генерал-лајнант Михајло Апостолски, кој во еден подолг говор ги илжакуе заслугите на Претседателот на Владата Лазар Колишевски и на Владата и предложува на Народното собрание да се уважи оставката на Владата, а да се даде пак мандат на Лазар Колишевски да состави нова Влада на НР Македонија, но да бившата Влада раководи и натаму со работата на Владата до составот на новата Влада.

Претседателот го поставуе предлогот на Собранието на гласање кој Народното собрание го усвои со акламација.

Претседателот објавуе да Народното собрание го дава мандатот за составување на Владата на НР Македонија на другарот Лазар Колишевски.

Претседателот на Собранието соопштуе да се пристапиле од бившото Претседателство на Владата на НР Македонија следните проектно закони:

- 1) Проектно—закон за административната подела на НР Македонија;
- 2) Проектно—закон за пренос на надлежностите од Окружните народни одбори; и
- 3) Проектно—закон за измена на Законот за Президиумот на НР Македонија.

Претседателот на Собранието соопштуе да Проектно—законите ќе бидат препратени до Законодавниот одбор на проучување.

По тоа Претседателот ја заклучува седницата во 12,20 часова, а идната ја закажува за денеска — 31 декември во 22 часот со следниот дневен ред:

Извештај на мандаторот Лазар Колишевски за составот на новата Влада на НР Македонија.
 Втор секретар, Претседател
 Димитар Шули, с.р. Д-р Борис Спиров, с.р.

60

ЗАПИСНИК

од втората редовна седница на I то вонредно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија одржана на 31 декември 1946 година

Претседавал, Претседателот на Народното собрание на НР Македонија Д-р Борис Спиров.

Секретар, Првиот секретар на Народното собрание на НР Македонија Владо Малески.

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвори втората редовна седница на шестото вонредно заседание на Народното собрание на НР Македонија во 22,20 часот, со следниот дневен ред утврден на минатата седница:

Извештај на мандаторот Лазар Колишевски за составот на новата Влада на НР Македонија.

Прочитаниот записник од првата редовна седница на првото вонредно заседание на Народното собрание, Собранието го прими без забелешка.

Претседателот на Собранието соопштува дека од бившиот Претседателство на Владата на НР Македонија е упатен до Собранието Законопроект за овластување Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ да решава молби и жалби испратени до Народното собрание на НР Македонија, кои што ќе бидат препратени до Законодавниот одбор на проучување.

Претседателот на Собранието дава збор на мандаторот за составување влада на НРМ Лазар Колишевски. После изложението за досегашната работа на Владата, мандаторот Колишевски ја соопшти листата на новата Влада на НР Македонија во следниот состав:

Претседател Лазар Колишевски

Прв подпретседател и претседател на Контролната комисија Љубчо Арсов

Втор подпретседател Видое Смилески

Министер на внатрешните работи Цветко Узунковски;

Министер на финансите Даре Цамбаз;

Министер на индустријата и рударството Инж. Георги Василев;

Министер на градежите Тоде Ношпал;

Министер на трговијата и снабдувањето Диме Бојановски;

Министер на земјоделството и шумарството Крсте Симоски;

Министер на народната просвета Никола Миичев;

Министер за правосудието Васил Калајциски;

Министер на народното здравје Д-р Вукашин Попадич;

Министер на трудот Кирил Петрушев;

Министер на социјалните грижи Д-р Неџат Аголи;

За претседател на Планската комисија Д-р Кирил Миљовски.

Собранието ја прими предложената листа со акламација.

По тоа Претседателот на Собранието го стави на дискусија изложението на мандаторот Лазар Колишевски. Во дискусијата зедоа участие: Богоја Фотев, претседател на Президиумот „за“; Бане Андриев, министриер на Сојузната влада „за“; Крсте Црвенкоски, народен пратеник „за“; Лазар Мојсов, претседател на Народното собрание (на турски ја народен пратеник „за“; и Мустафа Саид, втор поттик) „за“.

По дискусијата претседателот на Собранието Д-р Борис Спиров ја заклучи седницата во 23,40 часот, а идната ја закажа за 2 јануари 1947 год. во 16 часот, со дневен ред: утврдување на дневниот ред.

Секретар,
 Владо Малески, с.р.

Претседател,
 Д-р Борис Спиров, с.р.

16

ЗАПИСНИК

од III-та редовна седница на I то вонредно заседание на Народното собрание на Народната Република Македонија одржана на 2 јануари 1947 год.

Претседавал, Претседателот на Народното собрание на НР Македонија Д-р Борис Спиров.

Секретар, првиот секретар на Народното собрание на НР Македонија Владо Малески.

Претседателот Д-р Борис Спиров ја отвори III-та редовна седница на I то вонредно заседание на Народното собрание на Н. Р. Македонија во 16,20 часот.

Прочитаниот записник од II-та редовна седница на II-то вонредно заседание на Народното собрание, Собранието го усвои без забелешка.

Се прочитаа поздравни телеграми упатени до Народното собрание по повод донесувањето на Уставот на НР Македонија.

Се соопштува молбата од браќа Давкови — Битола, за определена им военвремена печалба, која ќе биде препратена на Одборот за молби и жалби на Народното собрание на НРМ за разгледување.

Претседателот ги соопштува на Собранието молбите од народните пратеници за отсуство и по предлогот на Претседателот Собранието одобрува отсуство на: Ванчо Бурзески 5 дена поради неотложна службена работа и на Христо Бајалски 3 дена поради службена работа.

По тоа се прејдува на утврдувањето на дневниот ред.

Претседателот му предлага на Собранието на ова седница следниот дневен ред:

1) Одобрување на Правилник за работањето на Народното собрание на НР Македонија;

2) Проект — Закон за пренесување надлежноста од Окружните народни одбори на други органи на државната власт и на државната управа на НР Македонија;

3) Проект — закон за изменување на Законот за Президиумот на Уставотворното собрание на НР Македонија; и

4) Проект — закон за овластуење Пердседателството на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија да ги решава молбите и жалбите испратени до Народното собрание на НР Македонија.

Собранието го усвои предложениот дневен ред

По точка 1 од дневниот ред Председателот од името на Председателството предложи на Народното собрание да се согласи како Правилник за работењето на Народното собрание да важи Правилникот за работењето на Уставотворното Собрание до донесуење на Правилник за работењето на Народното собрание, а Уставотворниот одбор да се претвори во Законодавен одбор и другите одбори да функционираат како одбори на Народното собрание.

Собранието го усвои предлогот на Председателот.

По тоа се прејдуе на втората точка од дневниот ред: Проект — Закон за пренесуење надлежноста од окружните народни одбори на други органи на државната власт и на државната управа на НР Македонија.

Председателот го повикуе известителот на Законодавниот одбор Петар С. Пирузе да го прочита извештајот на одборот. По тоа известителот на Законодавниот одбор Петар С. Пирузе даде објаснување по Проект—законот.

Председателот го ставуе Проект — законот на дискусија во начело.

Како никој не се јави за дискусија, Собранието гласајќи со дигане рака го усвоји Проект — законот во начело.

Се прејдуе на дискусија во поединости. Како никој не се јави за дискусија, гласајќи член по член со дигане рака Собранието го усвоји без измени членовите од 1 до 8 на Проект — законот.

По тоа се пристапи на гласање во целост. По извршеното поименично гласање Председателот Д-р Борис Спиров го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 145 присатни народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за пренесуење надлежностите од окружните народни одбори на други органи на државната власт и на државната управа на НР Македонија е конечно усвоен.

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред. Проект — закон за изменуење на Законот за Президиумот на Уставотворното собрание на НР Македонија.

Председателот го повикуе известителот на Законодавниот одбор Веселинка Малинска да го прочита извештајот на одборот.

Како никој не се јави за дискусија, Собранието гласајќи со дигане рака го усвоји законот во начело.

Се прејдуе на дискусија во поединости. Пошто никој не се јави за дискусија, Собранието гласајќи член по член со дигане рака ги усвои без измени членовите од 1 до 4 на Проект — Законот.

По тоа се пристапи на гласање во целост. По извршеното поименично гласање Председателот го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 141 присатни народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за изменуење на Законот за Президиумот на Уставотворното собрание на НР Македонија е конечно усвоен.

После тоа се прејдуе на четвртата точка од дневниот ред: Проект — закон за овластуење Председателството на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија да решава молби и жалби испратени до Народното собрание на НР Македонија.

Известителот на Законодавниот одбор Д-р Стерио Боздов го прочете извештајот на одборот.

Председателот го ставуе Проект — законот на дискусија. Како никој не се јави за дискусија, во начело, Собранието гласајќи со дигане на рака го усвои Проект — законот во начело.

По тоа се прејдуе на дискусија во поединости. Пошто никој не се јави за дискусија, Собранието гласајќи член по член со дигане на рака ги усвои без измени членовите од 1 до 2 на Проект — законот во поединости.

Се пристапи на гласање во целост. По извршеното поименично гласање Председателот го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 141 присатни народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за овластуење Председателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ да решава молби и жалби испратени до Народното собрание на НР Македонија е конечно усвоен.

По тоа Председателот ја закључуе седницата во 17.20 часот а идната се закажуе за 3 јануари во 16 часот, со следниот дневен ред:

Проект — законот за административно—територијална подела на Народна Република Македонија.

СЕКРЕТАР,
Владо Малески, с р.

Д-р Борис Спиров, с. р.
ПРЕДСЕДАТЕЛ,

62

ЗАПИСНИК

од IV редовна седница на I-то ванредно заседание на Народното собрание на Н. Р. Македонија одржана на 3. I. 1947 година.

Председавал, председателот на Народното собрание на Н. Р. Македонија Д-р Борис Спиров,

Секретар, вториот секретар на Народното собрание на Н. Р. Македонија Димитар Шули.

Председателот Д-р Борис Спиров ја отвори V-та редовна седница на IV ванредно заседание на Народното собрание на Н. Р. Македонија во 6,15 часот,

Прочитаниот записник од III-та редовна седница на I-то ванредно заседание на Народното собрание, Собранието го усвои без забелешка.

Председателот соопштуе, дека Председателството на Народното собрание го примило Законот — проект за службените називи на народните одбори, за обликот и врската на штембилите и печатите и за начинот на нивната употреба, редактиран од Законодавниот одбор; и оставката на Президиумот на Уставотворното собрание на Н.Р. Македонија, поради кое што му предлага на Народното собрание закажаниот дневен ред од минатата седница да се дополни и така изменет да гласи:

1) Законо-проект за административно-територијалната подела на Н. Р. Македонија;

2) Законо-проект за службените називи на народните одбори за обликот и врската на штембилите и печатите и за начинот на нивната употреба; и

3) Оставката на Президиумот на Уставотворното собрание на Н. Р. Македонија и избор на Президиум на Народното собрание на Н. Р. Македонија;

Предложеното изменение во дневниот ред Собранието го прими едногласно.

Пред да се прејде на дневниот ред, Председателот ја соопштуе молбата по подадена, до Народното собрание, од населението на село Фалише — Тетовско, со која се моли селото да биде приклучено, со административно-територијалната подела, кон градскиот народен одбор на гр. Тетово. Молбата ќе биде препратена од Одборот за молби и жалби на разгледуење.

По тоа се прејдуе на првата точка од дневниот ред: Законопроект за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија.

Председателот го повикуе известителот на Законодавниот Одбор народниот пратеник Никола Вражалски да го прочете извештајот на Законодавниот одбор. После прочетувањето на извештајот, известителот на Законодавниот одбор Никола Вражалски даде образложение по Законопроектот.

Председателот го ставуе Законо-проектот на дискусија во начело.

Како никој не се јави за збор се премина на гласање во начело. Собранието со дигање рака го усвои Законо-проектот во начело едногласно.

Се прејдуе на дискусија во поединости. Како никој не се јави за дискусија, известителот на Законодавниот одбор пристапи на читање Законопроектот член по член. Собранието ги усвои без измени членовите од 1—4 на Законопроектот. При чл. 5 на Законопроектот постави реч некој народни пратеници. Председателот Д-р Борис Спиров изјавуе, да согласно со Правилникот за работата на Народното собрание по принципиелни работи ќе дискутира во објавената дискусија во начело или поединости. По исклучение предложува да се даде збор на пријавените народни пратеници и да се бара само исправки на некои печатни и др. прешки.

Овој предлог Собранието го усвои.

По тоа Председателот дава збор на народниот пратеник Милан Петровски, кој што во своето излагање изјави, да во чл. 5 под заглавие „Скопска околина“ точка 5 седиште Арачиново, илустрирани се уште три села кои што влегуат во составот на месниот народен одбор на Арачиново: Мојаница, Орланци и Врњарци. Предлага горното да се исправи, што Народното собрание го усвои.

По тоа се јави за збор народните пратеници: Спасе Костовски, Симон Антоновски, Стојко Иванов, и Драгиша Урдаревски, кои што во своите излагања предложуваја да се извршат некој поправки во погрешно внесените имиња на некои места.

По тоа се јави за збор народниот пратеник Благоја Поповски кој што предложи, печатните прешки да се исправат после изгласуењето на Законопроектот.

Предлогот се усвои.

После тоа прочитаниите членови од 5—12 на Законопроектот Собранието гласајќи го дигање рака ги усвои.

Се пристапи на гласање во целост. При извршеното поименично гласање Председателот Д-р Борис Спиров го објави резултатот на гласањето. Гласале 137 присутни народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за административно-територијалната подела на Н. Р. Македонија е конечно усвоен.

Се дава 10 минута пауза.

Седницата се наставуе во 19 часот.

Пред да се прејде на дневниот ред, Председателот соопштуе на Собранието да е постапил акт од Президиумот на Народното собрание на Н. Р. Македонија, со кој предлага сегашниот Врховен суд на Н. Р. М., бидејќи не е во подполн состав за да ги врши своите функции, бидејќи разрешен и со гласање со Уставот на НРМ се избере Врховен суд

на Н. Р. М. Председателот предложува да се и таа точка приклучи како дневен ред. Собранието го усвои овој предлог.

По тоа се минава на втората точка на дневниот ред: Законо-проект за службените називи за народните одбори, за обликот и врстата на штембилите и печатите и за начинот на нивната употреба.

Председателот го повикува известителот на Законодавниот одбор, народниот пратеник Георги Ивановски да го прочита извештајот на одборот по Законо-проектот.

Председателот го ставуе Законо-проектот на дискусија во начело.

Како никој не се јави за збор, собранието гласајќи со дигање рака го усвои Законо-проектот во начело.

Се прејдуе на дискусија во поединости, како никој не посака да говори, собранието гласајќи со дигање рака ги усвои без измени членовите од 1 до 9 на Законо-проектот.

По тоа се пристапи на гласање во целост. По извршеното по именично гласање, председателот Д-р Борис Спиров го објавуе резултатот на гласање. Гласале 140 писатички народни пратеници и сите гласале „за“, со што Законот за службените називи на народните одбори за обликот и врстата на штембилите и за начинот на нивната употреба е конечно усвоен без измена.

Се минуе на третата точка од дневниот ред: оставка на Президиумот на Уставотворното собрание на Н. Р. Македонија.

Се јавуе за збор Председателот на Президиумот Богоја Фотев и ја чита оставката на Президиумот, а која што гласи:

„До Народното собрание на Н. Р. М. — Президиумот на Уставотворното собрание на Н. Р. М. кој беше избран на првото заседание на Уставотворното собрание од 4 ноември миналата година, и чиа функција со донесувањето и прогласувањето на Уставот е завршена, има чест да ја поднесе својата оставка на Народното собрание, како би истото на основа чл. 72 од Уставот на Н. Р. М. и согласно Законот за изменување на Законот за Президиумот на Уставотворното собрание на Н. Р. М., кој ќе биде поправен одраз на националниот карактер на нашата Народна Република“

Народното собрание оставката ја уважи.

Се дава пауза за да можат народните пратеници да се консултува и да поднесат листа за избор на Президиумот.

Седницата се наставуе во 19,40 часот.

Се минуе на избор на Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Се јавуе за збор народниот пратеник Стојмен Трајков и од името на група од 10 народни пра-

теници предлага кандидатска листа за Президиум на Народното собрание на НРМ, во следниот состав:

За председател Богоја Фотев, прв подпредседател Наум Наумовски, втор подпредседател Ѓрфан Дика, трет подпредседател Кемал Сејфула, секретар Борко Темелковски, членови: Лазар Колишевски, Димитар Влахов, Спрахил Гигов, Д-р Стерио Боздов, Вера Ацева, Акиф Леши, Панко Брашнаров, Александар Мартушков, Љуба Богоевска, Димче Зографски, Бане Андреев, и Тихомир Милошевски.

Бидејќи друга листа немаше, предложената листа собранието со аklamација ја усвои.

Од името на Президиумот се заблагодари председателот на Президиумот Богоја Фотев.

По тоа се прејдуе на четвртата точка по дневниот ред: разрешување досегашниот Врховен суд на НРМ и избирање на Врховен суд на НРМ.

По прочитаниот предлог од Президиумот на Народното собрание на НРМ, Собранието го разреши составот на досегашниот Врховен суд на НРМ.

Се јавуе за збор народниот пратеник Трајан Јовчевски, кој што од името на група од 10 народни пратеници предлага листата за Врховен суд на НРМ во следниот состав: за председател Коста Тасев, досегашен председател на истиот; за подпредседател Арсен Групче, началник на одделението, за законодавство и изградување на народната власт при Председателството на Владата на НРМ; за судии: Илија Митревски, досегашен судија на истиот; Осман Мифтари, бив. член на извршниот одбор на Окружниот Народен одбор—Скопје, Ацо Пелровски, председател на Земскиот одбор на Црвенито крст на НРМ и Ордан Лазаревски.

Бидејќи друга листа немаше, предложената листа Собранието гласајќи со дигање рака ја усвои.

Председателот ја соопштуе оставката подадена на својот пратенички мандат од Смаил Вејселовски народни пратеник во кичевска околија, во полза на својот заменик, која ќе биде препратена до имунитетно — мандатниот одбор за разгледување.

По тоа Председателот ја заклучуе седницата во 20,10 часа и соопштуе, да идната ќе биде закажана во писмен пат.

Втор секретар
Димитар Шули, с. р.

Председател:
Д-р Борис Спиров, с. р.

63

ЗАПИСНИК

од V-та редовна седница на I-то вонредно заседание на Народното собрание на Н. Р. Македонија одржана на 8 февруари 1947 година.

Председавал, председателот на Народното собрание на Н. Р. Македонија Д-р Борис Спиров.

Секретар, првиот секретар на Народното собрание на Н. Р. Македонија Владо Малески.

Председателот Д-р Борис Спиров ја отвори V-та редовна седница на I-то вонредно заседание на Народното собрание на Н. Р. Македонија, во 9,30 часот.

Прочитаниот записник од IV-та редовна седница на I-то вонредно заседание на Народното собрание, Собранието го усвои без забелешка. Председателот му соопштуе на Собранието, дека поставил во претседателството на Народното собрание предлог од Владата на Н. Р. Македонија на проектот — Законот за избор на одборници за народните одбори на Н. Р. Македонија, за да се разгледа и прими. Законо-проектот е даден за проучавање на Законодавниот одбор на Народното собрание.

Председателот Д-р Борис Спиров ги соопштуе молбите од народните пратеници: Крсто Црвенкоски, Кемал Сејфула, Ристо Цунов, Лазар Мојсов, Борко Темелкоски, Стојан Христов и Емин Калнапа, кои бараат да им се одобри отпаство од седницата поради неодољна службена работа. На предлог од председателот Собранието им одобруе по 2 дена отпаство.

По тоа се прејдуе на дневниот ред: утврдување на дневниот ред.

Председателот предложуе дневниот ред да биде: Законо-проект за избор на одборници за народните одбори на Н. Р. М.

Собранието го усвои предложениот дневен ред.

Потоа Председателот ја закључуе седницата во 9,40 часот, а идната ја закажуе за денес — 8 февруари во 16 часот.

Прв секретар,
Владо Малески, с. р.

Председател,
(Д-р Борис Спиров)

64

На основание чл. 9 од Уредбата за банковните сметки на добивта на државните стопански предпријатија и нивните административно-оперативни раководители, Владата на Народна Република Македонија пропишуе

РЕШЕЊЕ

За банковните сметки на добивта на државните стопански предпријатија од локално значење.

Чл. 1

Сите државни стопански предпријатија од локално значење се должни да сета своја добивка ја уплатуат и књижат на одделни банкови сметки на добивта кај оние филијали на Народната банка, каде имаат своја редовна текушта сметка.

Оние државни стопански предпријатија кои немаат отворени текушти сметки, како и новообразуваните предпријатија ќе отворат банкови сметки на добивта кај териториално најблискиот клон на Народната банка, а каде са должни да имаат и своја текушта сметка.

Сите диспонирања на терет на својата добивка предпријатијата ќе ги вршат од банковите сметки на добивта.

Чл. 2

Предпријатијата ќе отворат кај Народната банка следните банкови сметки на добивта:

- а — за планска редовна (предвидена) добивка;
- б — за надпланска (непредвидена, вонредна) добивка.

Чл. 1

Предпријатијата ја полагаат на крајот на секој месец на соодветната банковна сметка на добивта третината од со планот предвидената добивка за односното тромесечје.

По истекот на тромесечието се врши утврдување и распределување на добивта спрема одредени прописи.

Исто така предпријатијата полагаат на банковна сметка на добивта на крајот на секое тромесечје и сета остварена надпланска добивка.

Конечното утврдување и распределување на добивта се врши по завршетокот на работната година.

Чл. 4

Текуштата сметка на предпријатието за неговата редовна работа ќе ја води Народната банка во она сметковна подгрупа која што одговара на стопанската гранка на предпријатието.

Банковните сметки на добивта од чл. 2 на оваа Решење Народната банка ги води одвоено.

Чл. 5

Народната банка должна е да, со организација над сметководната служба, да овозможи на Министерството на финансите на Н. Р. М. да до-

бие потребни податоци за сите сметки на предпријатијата поделени спрема видовите на добивката како што е тоа предвидено во чл. 2 на ова Решење.

Министерството на финансите на НРМ, финансовите сектори и народните одбори како и Народната банка, имаат право на увид и контрола во сметките на добивка на предпријатијата. Службените лица за вршење на ова контрола мораат да имаат полномошно.

Чл. 6

Поблиски напаствија за извршување на ово решение донесе Министерот на финансите на НРМ.

Чл. 7

Ова Решење влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на НРМ“, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.

20-I-1947 год.

Скопје

П. Председател на Владата на
Народна Република Македонија,
Љ. Арсов, с. р.

65

На основа чл. 22 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, а на предлог на Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија, Владата на НР Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ Бр. 1751

За престанок на републиканското стопанско претпријатие „Електро — Македонија“ со седиште во Скопје.

1. Републиканското претпријатие „Електро — Македонија“ во Скопје, кое е основано со Уредбата на Владата на НРМ, од 3 мај 1945 година (Сл. весник на НРМ, бр. 6/45) и Решението на Министерството на индустријата и рударството (за промена на името I бр. 25 од 28. VIII. 1946 год.) ќе престане со својата работа на ден 31 јануари 1947 година.

2. Претпријатието „Електро — Македонија“ во срок од 60 дена се задолжуе да приготви ликвидационен биланс.

3. При Министерството на индустријата и рударството на НР Македонија, да се формира комисија со цел:

Да изврши ликвидација на претпријатието „Електро — Македонија“ — Скопје на оснoвание на ликвидациониот биланс на поменатото претпријатие.

4. По измирување на обавезите и прибирање на барањата со чистиот имот на претпријатието према билансот на денот на конечното ликвидирање ќе располага Владата на НР Македонија.

Се овластуе Министерот на индустријата и рударството на НР Македонија да одреди ликвидациони одбор и издаде поблиски напаствија за начинот за извршување на ликвидацијата.

Смрт на фашизмот — Слобода на народот
Министер на индустрија и рударство:

Претседател на Владата
на НР Македонија:

Л. Колишевски с. р.

Инг. Г. Василев с. р.

Скопје, 29 јануари 1947 год. Број 734

66

Врз основа на чл. 3 став II од Уредбата за трошковите и добивката на државните угостителски претпријатија (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31. декември 1946 год.) а на предлогот на Министерството на трговијата и снабдувањето, ПЛАНСКАТА КОМИСИЈА на Н. Р. МАКЕДОНИЈА донесе:

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ (РЕЖИЈА) ЗА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Член 1.

Процентот на општите трошкови (режија) за поедини категории на државните угостителски претпријатија од републиканско значење изнесуе:

а) Кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во категорија на специални државни угостителски претпријатија 34% (тридесет четири од сто).

б) Кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во прва група од втора категорија на државните угостителски претпријатија 25% (дваесет и пет од сто) и

в) Кај државните угостителски претпријатија од републиканско значење уврстени во втора група од втора категорија на државните угостителски претпријатија 20% (дваесет од сто)

Член 2.

Ова решение стапуе во сила со денот на објавуењето, а ќе се применуе од 1 јануари 1947 год.

25. јануари 1947 год.

Скопје

ПЛАНСКА КОМИСИЈА НА НРМ,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
К. Миловски с. р.

67

По укажаната потреба и бидејќи има објективни услови за виши одделенија, Министерот за просвета, на основа чл. 6 од Законот за Владата на Н. Р. М., од 16. IV. 1945 год. го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ

За отварање виши одделенија во с. Дреново, кавадарска околија и с. Драгоманце, кумановска околија.

1. Се отвараат виши одделенија (V, VI и VII) при основните училишта во с. Дреново, кавадарска околија и с. Драгоманце, кумановска околија.

2. Ова решение влегуе во сила од денот на објавуењето во „Службен весник на Н. Р. М.“

Бр. 233 -- Скопје 24 I 1947 год.

Министернапросвета
Н. Минчев с. р.

68

По укажаната потреба и бидејќи нема објективни услови за виши одделенија, Министерот за просвета, а на основа чл. 6 од Законот за Владата на Н. Р. М. од 16. IV. 1945 год., го донесуе следното:

РЕШЕНИЕ

За затварање на виши одделенија при основното училиште во с. Отошница, кумановска околија.

1. Се одменуе Решението на Министерот за просвета бр. 5601 од 24. X. 1946 год. за отварање на виши одделенија во с. Отошница, кумановска околија.

Ова решение влегуе во сила од денот на објавуењето во „Службен весник на Н. Р. М.“

Скопје 24 I 1947 год. бр. 234.

МИНИСТЕР НА ПРОСВЕТА,
Н. МИНЧЕВ с. р.

СОДРЖАЈ:

	Стр.
59, 60, 61, 62, 63, Записници од I вонредно собрание од 1, 2, 3, 4, 5 редовна седница — на Народното собрание на Народна Република Македонија — — — — —	81—86
64 РЕШЕЊЕ на Претседателот на Владата за банковите сметки за добивта на државните стопански претпријатија од локално значење —	86
6 РЕШЕЊЕ на Владата на НРМ за препаокот на претпријатието Електро Македонија — — — —	87
66 РЕШЕЊЕ за процентот на општите трошкови за државните угостителски претпријатија од Републиканско значење — — — — —	87
67 РЕШЕЊЕ на министерот за просвета за отварање на виши одделења во с. Дреново и Драгоманци — —	88
68 РЕШЕЊЕ на Министерот за просвета за затварање на виши одделења во село Отошница — — —	88